



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излезе во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено издаваштво 60002-603-21943

Петок, 14 февруари 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XLII

Цена на овој број е 360 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошта. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-685; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

80.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни конти во контниот план за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/85), во член 3 ст. 2 до 4 се менуваат и гласат:

„На контото 005 – Основно стадо, се исказува вредноста на сите грла добиток, освен на добитокот за гоњење, по пазарните цени.

За зголемената вредност на основното стадо по основ на прирастот (зголемување на тежината, односно квалитетот) што е утврдена по пазарните цени, се задолжува контото 016 – Инвестиции во тек – друго, а се одобрува контото 764 – Приходи остварени по основ на употреба на производи и услуги за сопствени потреби, при истовремено задолжување на контото 005, а одобрување на контото 016.

Книжењето на резултатите од ревалоризацијата на вредноста на основното стадо се врши на крајот од годината во согласност со сојузниот закон со кој се уредува ревалоризацијата на општествените средства.“

Член 2

Во член 12, по став 8, се додава нов став 9, кој гласи:

„На товар на контото 093, а во корист на контото 094, се книжат и трошоците на спорот што се надоместени од вкупниот приход односно доход.“

Досегашните ст. 9 до 14 стануваат ст. 10 до 15.

Во досегашниот став 15 кој станува став 16, бројот: „097“ се заменува со бројот: „098“.

Член 3

Во член 13 став 3 по зборовите: „пресметаната амортизација“, се додаваат зборовите: „примените износи по основ на здружените парични средства на непотрошената амортизација“.

Во став 8 по зборовите: „кај Службата“ се става записка и се додаваат зборовите: „односно кај банката“.

Во став 10 бројот: „7“ се заменува со бројот: „9“.

Во став 11 зборот: „исплатува“ се заменува со зборот: „наплатува“.

Во став 13 по зборот: „Службата“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно побарувањата за парични средства кај банката, освен побарувањата за орочени парични средства.“

Член 4

Во член 16 став 5 по зборовите: „за давање гаранција“, се додаваат зборовите: „платени обврски од жиро-сметка што се надоместуваат од средствата на резервите, од средствата на солидарноста и од други намени и од средствата на заедничката потрошувачка, побарувањата

за пресметаните камати по кредитите, заемите и другите побарувања.“

Во став 9 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Во рамките на ова konto на посебно аналитичко konto се исказуваат покриените побарувања по основ на примените инструменти за обезбедување на плаќањето и наплатените побарувања по истекот на пресметковниот период, а се засметуваат во вкупниот приход на пресметковниот период што истекол“.

Член 5

Во член 20 се додава нов став 2, кој гласи:

„На контото 175 – Побарувања од работни, односно деловни единици во странство по основ на добивка, посебно се исказуваат побарувањата по основ на добивка што ќе се утврди по извршените работи што не се завршени, а посебно по завршените договорени работи.“

Член 6

Во член 26 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се исказуваат и обврските за примените средства од соинвеститорите по основ на заедничката инвестициона изградба.“

Во став 3 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се исказуваат и обврските спрема работниците по основ на посебни надомести за иновации, рационализација и други видови творештва.“

Член 7

Во член 28 став 4 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Работната организација во основање што не остварува доход наместо контото 870 го задолжува контото 016.“

Член 8

Во член 30 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На контото 277 – Обврски по основ на покривање загуби на претпријатија и на работни односно деловни единици во странство, посебно се исказуваат обврските спрема работните единици што изведуваат инвестициони работи во странство по извршените работи што не се завршени, а посебно по завршените договорени работи.“

На контото 279 – Обврски за втасани а ненаплатени кредити, се исказуваат износите на кредитите што втасана а не се платени во договорениот рок. Задолжувањето на ова konto се врши со одобрение на контата 270, 271, 272 и 273 во моментот на втасувањето на кредитите (отплати, ануитети), а најдоцна на крајот на пресметковниот период.“

Член 9

Во член 32, по став 7, се додава нов став 9, кој гласи:

„Во рамките на контото 295 на посебно аналитичко konto се исказува добивката по извршените работи што не се завршени во износот што е утврден во консолидираната пресметка на извршените работи, а на посебно аналитичко konto-добивката по завршените договорени работи. Состојбата на посебно аналитичко konto за добивка по извршените работи што не се завршени, се сложува со износот на добивката што е искажана во консолидираната пресметка на извршените работи.“

Досегашните ст. 9 до 12 стануваат ст. 10 до 13.

Досегашните ст. 13 до 15, кои стануваат ст. 14 до 16, се менуваат и гласат:

„На контото 299 се исказуваат и пресметаната камата што е содржана во примените инструменти за обезбедување на плаќањето (меници и сл.), како и втасаната, односно платената камата што е содржана во дадените инструменти за обезбедување на плаќањето која се исказува на контото 199.

На контото 299 не се исказува каматата по стоковните и потрошувачките кредити и по другите кредити и заеми која им е припишана на кредитите и заемите. Таа камата се исказува како исправка на вредноста на тие побарувања на посебно аналитичко konto во рамките на контата на кои се исказуваат побарувањата по тие кредити и заеми.

На крајот од годината пресметаните износи на контата на групата 29 меѓусебно се затвораат со состојба исказана на соодветните konta на групата 19. Разликите меѓу одделни активни и пасивни временски разграничувања, ако не можат да се пренесат во наредната година како транзиторна актива, односно пасива, во согласност со важечките прописи, се книжат на товар односно во корист на соодветните konta во класата 4: Трошоци на работењето, според видот на издатоците на кои се однесуваат временските разграничувања.”

Член 10

Во член 33, став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно на соодветното konto во групата conta 40 – Материјални трошоци, ако набавените сировини и материјалот по набавката непосредно се даваат во потрошувачка и не се исказуваат на складот.”

Во став 4 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно на контата на групата 40.”

Член 11

Во член 34 став 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На овие konta се исказуваат и залихите на алкохолните и безалкохолните пијачки во угостителските организации на здружен труд.”

Член 12

Во член 37 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се исказуваат и потрошените сопствени производи за вршење на дејности за потребите на општествениот стандард за која дејност посебно се утврдува финансискиот резултат од работењето.”

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto организациите на здружен труд за дистрибуција на електрична енергија ја исказуваат набавената електрична енергија.”

Член 13

Во член 38 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На ова konto се исказува и надоместот на учениците и студентите за време на практична работа.”

Член 14

Во член 39 зборовите: „Законот за здружениот труд” се заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот приход”.

Член 15

Во член 41 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „На контото 454 – Издатоци за реклама и пропаганда, се исказуваат издатоците за трошоците на реклама, пропаганда и учествување на саеми и изложби, вклучувајќи ја и вредноста на употребените сопствени производи, стоки и услуги за таа намена.”

Досегашните ст. 2 и 3, стануваат ст. 3 и 4.

Член 16

Во член 43 по став 4 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако на вредноста на кусокот, калото, распутор, ломот или дефектот, што се исказуваат на контото

470, се пресметува данок на промет, за износот на данокот што го поднесува организацијата на здружен труд се задолжува контото 478 – Други издатоци што повремено се јавуваат а кои се непосреден услов за работа и производство, а за износот на данокот што го поднесло одговорно лице се задолжува контото 131.”

Во став 5 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „На товар на контото 471 се книжи и износот на данокот на промет што го поднесува организацијата на здружен труд.”

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„На контото 472 – Надомест на штети на обртни средства, се исказуваат штетите на обртните средства во согласност со член 27 точка 8 од Законот за вкупниот приход, освен штетите на залихите што се исказуваат на контата на групата conta 60 и 63 – ако се надоместуваат на товар на вкупниот приход.”

Досегашниот став 6 станува став 7.

Член 17

Во член 50, во став 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако стоките се испраќаат транзитно (не врват низ складот на трговската организација) се задолжува контото 662 – Стоки на пат, а се одобрува контото 659 односно соодветното konto во групата conta 22.”

По став 2 се додаваат два нови ст. 3 и 4 кои гласат:

„На контото 661 – Стоки во продавница, се исказува и задолжувањето на продавницата за износот на примените кауции за повратна амбалажа со одобрение на контото 224 – Обврски за нефактурирани стоки и услуги – за вредноста на таа амбалажа што му припаѓа на добавувачот, на контото 668 – Вкalkулиран данок на промет – за износот на данокот на промет што е содржан во таа кауција и на контото 669 – Разлика во цената на стоките – за разликата меѓу износот што е исказан на контото 661 и на контата 224 и 668. Ако на добавувачот му се изврши враќање на амбалажата за износот на вратените кауции се врши спорно на претходните книжења.

На контото 669 се исказуваат и вкalkулираните зависни трошоци по основ на сопствените услуги.

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 18

Во член 55 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „На товар на контото 720, во корист на контата на група 22 се исказува вредноста на транзитната продажба на стоките.”

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4. и 5.

Член 19

Во член 58 став 2 по зборовите: „во групите” се додава бројот: „04”, а по бројот: „14” – записка и броевите: „15, 16, 17”.

Во став 4 по зборовите: „реклама и пропаганда” се става записка и се додаваат зборовите: „за научнотражувачка работа”, а зборовите: „став 2”, се заменуваат со зборовите: „ст. 2. и 3.”.

Член 20

Во член 59 став 1 по зборот: „отпадоци” се додаваат зборовите: „и надомести за услуги што се извршени во прометот на стоки и услуги”.

Во став 2, зборовите: „10, 11 и 12”, се заменуваат со зборовите: „04, 10, 11, 12, 15, 16 и 17”, а бројот: „25” со бројот: „231”.

Член 21

Во член 77 став 4 во точка 7 зборовите: „точка 1”, се заменуваат со зборовите: „точка 2”.

Во став 8, зборовите: „тој износ на загубата се книжи на товар на контото 467 а во корист на контото 277” се заменуваат со зборовите: „износот на загубата што е утврден во консолидираната пресметка по извршените работи што не се завршени, се книжи на товар на посебно аналитичко konto што е отворено во рамките на контото 295 за добивка по извршени работи што не се завршени во износот што е утврден во консолидираната пресметка на извршените работи до износот што е исказан на тоа konto,

а разликата на тој износ се книжи на товар на контото 467”.

Член 22

Во член 78 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Во корист на контото 901, на товар на контото 032, односно 033 се книжи дел од заедничкиот доход што пред неговото уплатување на жиро-сметките на основачот на банката е насочен во фондовите на банката, во согласност со член 17 став 3 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85), во делот што се однесува на организацијата на здружен труд”.

Член 23

Во член 87 зборовите: „до 1986 година” се заменуваат со зборовите: „до 1987 година”.

Член 24

По член 88 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 88а

Организација на здружен труд, која во согласност со член 112в став 1 од Законот за вкупниот приход, ќе реши при изработката на завршната сметка за 1985 година за износот на каматата на обртните средства и за износот на негативните курсни разлики по основ на задолжувањето за обртни средства, да го намали ефектот на ревалоризацијата со состојба на 31 декември 1985 година, износот за кој го врши намалувањето на ефектите на ревалоризацијата го книжи на товар на контото 900 а во корист на контото 788 - Други приходи.

Организација на здружен труд која, во согласност со член 112в став 2 од Законот за вкупниот приход, реши на товар на обртните средства по основ на залихите на недовршено производство со состојба на 31 декември 1985 година, да го пресмета износот на каматата на обртните средства со кои не го намалила ефектот на ревалоризацијата, по извршената пресметка на производството на крајот од 1985 година тој износ во аликовтен дел што се однесува на залихите на недовршеното производство, да го книжи на товар на контото 600 - Производство, недовршени производи и услуги, полупроизводи и делови, а во корист на контото 490 - Распоред на трошоците за работење што се пресметуваат на товар на обртните средства по основ на залихите.

Организација на здружен труд која, во согласност со член 112в став 3 од Законот за вкупниот приход, реши износот на негативните курсни разлики по основ на задолжувањата за обртните средства со кои не го намалила ефектот на ревалоризацијата, да ги надомести во 1985 година во височината на износот кој се однесува на втасаните обврски во девизи, износот кој не го надоместува се книжи на товар на контото 193, а во корист на контото 463 - Негативни курсни разлики (со метода на црвено сторно на другата страна).

Член 88б

Организација на здружен труд во рамките на контото 295 ќе отвори аналитичко konto за добивка по извршените работи што не се завршени врз основа на консолидираната пресметка на извршените работи што ќе ја состави со состојбата на 31 декември 1985 година.”

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-1052/1-86
31 јануари 1986 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчић, с. р.

81.

Врз основа на член 57 став 6 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работната организација која во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд (во натамошниот текст: работната организација) и сложената организација на здружен труд (во натамошниот текст: сложената организација) согласно со чл. 40 до 44 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), составуваат збирен биланс на успехот и консолидиран биланс на успехот, на обрасците што се пропишани со Одлуката за обрасците на збирниот и консолидираниот биланс на успехот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85) на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Збирниот биланс на успехот работната организација односно сложената организација го составува, согласно со чл. 40 до 44 од Законот за книговодството, на образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот од 1 јануари до ____ 19__ година (во натамошниот текст: Биланс на успехот) и на образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот од 1 јануари до ____ 19__ година (во натамошниот текст: Посебни податоци) што се составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/85).

Консолидираниот биланс на успехот работната организација односно сложената организација го составува согласно со чл. 40 до 44 од Законот за книговодството, на образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до ____ 19__ година (во натамошниот текст: Консолидиран биланс на успехот) што е составен дел на Одлуката за обрасците на збирниот и консолидираниот биланс на успехот.

Работната организација односно сложената организација ѝ го доставува на надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: службата) Збирниот биланс на успехот и Консолидираниот биланс на успехот на обрасците од ст. 1 и 2 на овој член, во еден примерок, во роковите пропишани во член 44 од Законот за книговодството.

Член 3

Паричните вредности во обрасците од член 2 на овој правилник се исказуваат во динари, со пари, а останатите податоци - со броеви без децимали.

II. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 4

Збирниот биланс на успехот работната организација го составува врз основа на податоците што ќе ги прими од основните организации односно од работните заедници, и тоа податоците:

- 1) од образецот Биланс на успехот,
- 2) од образецот Посебни податоци,
- 3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи со основните организации во рамките на иста работна организација односно со работните заедници формирани во работната организација;

4) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи со основните организации и работните заедници во рамките на други работни организации и со работните организации кои во својот состав немаат основни организации здружени во иста сложена организација и работните заедници формирани во сложена организација.

Член 5

Работната организација го составува Збирниот биланс на успехот на тој начин што податоците за секоја основна организација и работна заедница ги собира и искажува на соодветните редни броеви.

Член 6

Работната организација го составува Консолидираниот биланс на успехот врз основа на податоците од Збирниот биланс на успехот и податоците што ѝ ги доставиле основните организации и работните заедници во согласност со член 4 на овој правилник, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот број 82 на Збирниот биланс на успехот, намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации односно на работните заедници во рамките на работната организација (член 4 точка 3);

2) под реден број 2 се внесува износот од редниот број 55 на збирниот биланс на успехот, зголемен за износот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот и намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации односно работните заедници во рамките на работната организација (член 4 точка 3);

3) под реден број 5 го внесува износот од редниот број 90 на збирниот биланс на успехот;

4) под реден број 6 го внесува износот од редниот број 91 на збирниот биланс на успехот;

5) под реден број 8 го внесува износот од редниот број 131 на збирниот биланс на успехот намален за износот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот;

6) под реден број 9 го внесува износот од редниот број 135 намален за износот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот;

7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 121 до 129 на збирниот биланс на успехот;

8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 141 до 146 на збирниот биланс на успехот;

9) под реден број 13 го внесува износот од редниот број 147 на збирниот биланс на успехот.

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 7

Збирниот биланс на успехот сложената организација го составува врз основа на податоците што ќе ги прими од работната организација која во својот состав има две или повеќе основни организации, работната организација која во својот состав нема основни организации и работната заедница формирана во сложена организација.

За работната организација која во својот состав има две или повеќе основни организации сложената организација зема податоци:

1) од збирниот биланс на успехот на образецот Биланс на успехот;

2) од збирниот биланс на успехот на образецот Посебни податоци;

3) за вкупниот приход што го оствариле основните организации и работните заедници меѓусебно во рамките на работната организација;

4) за вкупниот приход што го оствариле основната организација и работната заедница во состав на работната организација во меѓусебните односи со основните организации и работните заедници во рамките на други работни организации и работните организации кои во својот состав немаат основни организации здружени во иста сложена организација и работните заедници формирани во сложена организација.

За работната организација која во својот состав нема основна организација, сложената организација зема податоци:

1) од образецот Биланс на успехот;

2) од образецот Посебни податоци;

3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи со основните организации, работните организации и работните заедници со кои е здружена во иста сложена организација.

За работната заедница формирана во сложена организација сложената организација зема податоци:

1) од образецот Биланс на успехот;

2) од образецот Посебни податоци;

3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи со основните организации, работните организации и работните заедници во состав на иста сложена организација.

Член 8

Сложената организација го составува збирниот биланс на успехот на тој начин што податоците од образците од член 7 ги собира и искажува на соодветни редни броеви.

Член 9

Сложената организација го составува консолидираниот биланс на успехот врз основа на податоците што ѝ се доставени во согласност со член 7 на овој правилник, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот број 82 на збирниот биланс на успехот на сложената организација (во натамошниот текст: збирниот биланс на успехот) намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации, работните организации и работните заедници во состав на сложената организација;

2) под реден број 2 го внесува износот од редниот број 55 на збирниот биланс на успехот, зголемен за износот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот и намален за износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи на основните организации, работните организации и работните заедници, во состав на сложената организација;

3) под реден број 5 го внесува износот од редниот број 90 на збирниот биланс на успехот;

4) под реден број 6 го внесува износот од редниот број 91 на збирниот биланс на успехот;

5) под реден број 8 го внесува износот од редниот број 131 на збирниот биланс на успехот намален за износот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот;

6) под реден број 9 го внесува износот под редниот број 135 намален за износот под реден број 103 на збирниот биланс на успехот;

7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 121 до 129 на збирниот биланс на успехот;

8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 141 до 146 на збирниот биланс на успехот;

9) под реден број 13 го внесува износот од редниот број 147 на збирниот биланс на успехот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Работната организација односно сложената организација при составувањето на консолидираниот биланс на успехот за 1985 година на образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19 ____ година не ги внесува податоците во колоната 3 на тој образец.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 429/1

10 февруари 1986 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА АРЕОМЕТРИ И АЛКОХОЛОМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на ареометри и алкохометри кои во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, што произведуваат ареометри и алкохометри.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.GA-(1;4)/2.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на ареометри и алкохометри мораат да имаат IV степен стручна подготовка односно средно училиште од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на ареометри и алкохометри.

Член 3

За преглед на ареометри и алкохометри е потребна следната опрема:

- 1) гарнитура на ареометри и алкохометри – работни еталони;
- 2) термостати;
- 3) стаклени цилиндри;
- 4) лабораториски стаклен термометар;
- 5) садови за плакнење на ареометри и алкохометри;
- 6) стативи, инки и мешалки;
- 7) ленени крпи за бришење;
- 8) течности за преглед на ареометри и алкохометри;
- 9) прибор за жигосување на стаклени мерила.

Член 4

Ареометрите – работни еталони мораат да имаат точност $\pm 5 \cdot 10^{-4} \text{ g/cm}^3$ и исто толкава вредност на најмалиот поделок на скалата, а гарнитурата на ареометри – работни еталони мора да покрива мерен опсег од 0,600 g/cm^3 до 2,020 g/cm^3 .

Алкохометрите – работни еталони мораат да имаат точност $\pm 0,1\%$ и најмал поделок на скалата 0,1%, а гарнитурата на алкохометри – работни еталони мора да покрива мерен опсег од 0% до 100%.

Член 5

Термостатот мора да одржува константна температура во границите $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Член 6

Стаклените цилиндри за течноста во која се врши преглед на ареометри и алкохометри мораат да бидат изработени од стакло без дефекти кои би ја кривеле сликата на менискот при отчитувањето и мораат да имаат масивна основица која обезбедува стабилност.

Стаклените цилиндри мораат да ги имаат следните димензии:

- 1) височина: од 500 mm до 520 mm;
- 2) пречник: а) од 100 mm до 120 mm за нурнување на најмногу два ареометра или алкохометра; б) 170 mm за нурнување поголем број ареометри или алкохометри, но не повеќе од пет.

При прегледот на ареометри и алкохометри можат да се користат и стаклени цилиндри чии димензии се различни од наведените, под услов пречникот на цилиндарот да биде најмалку 25 mm или поголем од пречникот натој ареометар или алкохометар, а височината – доволна дното на ареометарот или алкохометарот, при слободно пливање, да биде најмалку 25 mm оддалечено од внатрешното дно на цилиндарот.

Член 7

Лабораториските стаклени термометри – работни еталони, што служат за преглед на термометрите вградени во телото на ареометарот и алкохометарот, мораат да имаат мерен опсег од 0°C до $+ 50^\circ\text{C}$ и точност $\pm 5 \cdot 10^{-2} ^\circ\text{C}$.

Член 8

Садовите за плакнење на ареометри и алкохометри мораат да бидат изработени од стакло, високи од 500 mm до 520 mm и да имаат пречник најмалку 80 mm.

Член 9

Стативите мораат да бидат изработени од дрво, метал или пластична маса.

Инките и мешалките можат да бидат од стакло и пластична маса, а должината на мешалката мора да биде толкава што да овозможи мешање на вкупната зафатнина на течноста за преглед на ареометрите или алкохометрите.

Член 10

Приборот за жигосување на ареометри и алкохометри се состои од:

- 1) апарат за жигосување на стаклени мерила со опесочување;
- 2) компресор со работен притисок од 0,6 MPa до 1 MPa (6 bar до 10 bar);
- 3) сито за просејување песок со димензии на окцата 0,2 mm $\cdot$ 0,2 mm.

Член 11

Работната просторија за преглед на ареометри и алкохометри мора да се состои од работна просторија за преглед и работна просторија за жигосување на ареометри и алкохометри.

Член 12

Во работната просторија за преглед на ареометри и алкохометри мораат да се наоѓаат:

- 1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за работа на работникот кој врши преглед на ареометри и алкохометри;
- 2) ормани и полици за сместување на ареометри – работни еталони и алкохометри – работни еталони, течности за преглед на ареометри и алкохометри и друга потребна опрема за преглед на ареометри и алкохометри;
- 3) дигестор за работа со отровни испарливи течности.

Член 13

Во работната просторија за жигосување на ареометри и алкохометри мораат да се наоѓаат:

- 1) дигестор за извлекување на загадениот воздух;
- 2) маса и стол за работникот кој врши жигосување;
- 3) воден јазол.

Член 14

Работната просторија мора:

- 1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно пространа за сместување на опремата и за вршење преглед на ареометрите и алкохолметрите;
- 4) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 пропишан во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо“ и електричното осветление да се изведува како „општо осветление“;
- 5) да има воден јазол приспособен за работа со хемикалии.

Член 15

Во работната просторија не смеат да се држат предмети или да се вршат работи што би ја попречувале работата при прегледот на ареометрите и алкохолметрите.

Член 16

Температурата во работната просторија мора да биде во границите $15^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ или $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, зависно од референтната температура на ареометрите или алкохолметрите што се прегледуваат, со дозволени промени во текот на мерењето до $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Работната просторија мора да има уред за климатизација.

Член 17

Работната просторија мора да биде сместена така што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 0404-1826/1
13 август 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за мери
и скапоцени метали
Милисав Воичиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ПРЕГЛЕД НА БУТИРОМЕТРИ ЗА МЛЕКО, СИРЕЊЕ И ПАВЛАКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на бутирометри за млеко, сирење и павлака што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат бутирометри за млеко, сирење и павлака (во натамошниот текст: бутирометри).

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.GB-(1; 2; 3;)/1.

Член 2

Работниците, што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на бутирометри, мораат да имаат IV степен стручна подготовка односно средно училиште од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на бутирометри.

Член 3

За преглед на бутирометри е потребна следната опрема:

- 1) аналитичка вага со класа на точност I ;
- 2) автоматски пипети со жива;
- 3) оптички апарат за испитување на напрегањето на стаклото со видно поле од $F = 155 \text{ mm}$;
- 4) линија со нониус со точност $\pm 0,01 \text{ mm}$;
- 5) рамен линијар со мерен опсег од 0 mm до 250 mm и со точност од од $\pm 0,5 \text{ mm}$;
- 6) лабораториски стаклен термометар полнет со жива со мерен опсег од 0°C до $+ 35^{\circ}\text{C}$, со најмал поделок од $0,1^{\circ}\text{C}$ и со точност $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$;
- 7) уред за сушење на бутирометри;
- 8) прибор за чистење на бутирометри (чаши, стаклени балони за дестилирана вода, хром-сулфурна киселина, четки, ленини крпи за бришење);
- 9) стативи за држење на бутирометрите.

Член 4

Автоматската пипета со жива мора да биде така градуирана што при прегледот да испушта зафатнина на живата од:

- 1) $0,1250 \text{ cm}^3$ – за бутирометри за млеко;
 - 2) $0,0575 \text{ cm}^3$ – за бутирометри за павлака;
 - 3) $0,0335 \text{ cm}^3$ – за бутирометри за сирење.
- Точноста на автоматските пипети со жива мора да изнесува $\pm 1 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^3$.

Член 5

Покрај опремата од член 3 на овој правилник работната просторија мора да има и прибор за жигосување на стаклените мерила.

Член 6

Опремата за жигосување на бутирометрите со опесочување се состои од:

- 1) апарат за жигосување на стаклените мерила со опесочување;
- 2) компресор со работен притисок од $0,6 \text{ MPa}$ до 1 MPa (6 bar до 10 bar);
- 3) сита за просејување на песокот со димензии на оквата од $0,2 \text{ mm} \cdot 0,2 \text{ mm}$.

Член 7

Работната просторија за преглед на бутирометрите мора:

- 1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно пространа за сместување на опремата и вршење на преглед на бутирометрите;
- 4) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, пропишан со Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/62) односно осветлението да биде „големо“ и електричното осветление да се изведува како „општо“ осветление.

Член 8

Во работната просторија мораат да се наоѓаат:

- 1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за работа на работникот;

- 2) ормани и полици за сместување на опремата потребна за преглед на бутирометрите;
- 3) маса за вагата која мора да биде зацврстена така што да не може да се поместува и да ја менува положбата.

Член 9

Во работната просторија не смеат да се држат предмети или да се вршат работи кои би ја смеќавале работата при прегледот на бутирометрите.

Член 10

Температурата во работната просторија мора да изнесува $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Работната просторија мора да има уред за климатизација.

Член 11

Работната просторија мора да биде сместена така што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-2969/1
13 август 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Миласав Вончиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Наредбата за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85) во точка 7 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако е во прашање увоз на резервни делови за одржување на увезена опрема, кон пријавата што се поднесува во смисла на став 1 од оваа точка се поднесува изјава на организацијата на здружен труд – краен корисник со која се потврдува дека резервните делови се увезуваат заради одржување на увезената опрема.“

Организациите на здружен труд запишани во судскиот регистар за вршење на работи на застапувањето на странски лица, што увезуваат резервни делови заради продажба за динари односно заради снабдување на сервисни работилници – прилагаат изјава со која потврдуваат дека резервните делови ги увезуваат за тие намени и потврда од овластената банка дека вредноста на деловите што ги увезуваат е во рамките на износот на остварената провизија по работите на застапувањето.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 25000
27 јануари 1986 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

85.

Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучените договори за надворешнотрговски промет поднесени до 31 декември 1985 година со прописите што се применуваат во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85) во точка 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако е во прашање увоз на резервни делови за одржување на увезена опрема, кон пријавата што се поднесува во смисла на став 1 од оваа точка се поднесува и изјава на организацијата на здружен труд – краен корисник со која се потврдува дека резервните делови се увезуваат заради одржување на увезената опрема.“

Организациите на здружен труд запишани во судскиот регистар за вршење на работи на застапување на странски лица, што увезуваат резервни делови заради продажба за динари односно заради снабдување на сервисни работилници – прилагаат изјава со која потврдуваат дека резервните делови се увезуваат за тие намени и потврда од овластената банка дека вредноста на деловите што ги увезуваат е во рамките на износот на остварената провизија по работите на застапувањето.“

2. Во точка 4 зборовите: „до 15 февруари“ се заменуваат со зборовите: „до 20 март“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П.бр.25001
27 јануари 1986 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

86.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ COBEFRIN 50-КАПСУЛИ – КУТИЈА СО 30 КАПСУЛИ ПО 50 mg, ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ – ЗРЕЊАНИН

1. Се повлекува од промет лекот COBEFRIN 50-капсули – кутија со 30 капсули по 50 mg, производ на фирмата „Југоремедија“ – Зрењанин, за кој е утврдено дека предизвикува штетни последици.

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укинува решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита бр. 07-2783/1 од 16 ноември 1983 година, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од точка 1 на ова решение.

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затекнати количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”,

Бр. У-06-97
28 јануари 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

87.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ „СОВЕФРИН 25-КАПСУЛИ – КУТИЈА СО 30 КАПСУЛИ ПО 25 mg, ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА „ЈУГОРЕМЕДИЈА” – ЗРЕЊАНИН

1. Се повлекува од промет лекот СОВЕФРИН 25-капсули – кутија со 30 капсули по 25 mg, производ на фирмата „Југоремедија”, Зрењанин за кој е утврдено дека предизвикува штетни последици.

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укинува решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита бр. 07-2784/1 од 16 ноември 1983 година, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од точка 1 на ова решение.

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затекнати количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ”.

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. У-06-98
28 јануари 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

88.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85) и член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛАТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд регистрирана за вршење на работи од надворешнотрговскиот промет да ѝ одобри наплата на изведените стоки и услуги да изврши и во рок подолг од рокот од член 42 став 1 на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот), под условите и роковите определени со оваа одлука.

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може еднократно да го продолжи законскиот рок од член 42 став 1 од Законот под следните услови:

– ако настапиле околности од оваа одлука пред истекот на законскиот рок;

– ако организацијата на здружен труд поднела барање во согласност со одредбите од Законот за општата упоравна постапка, и

– ако причините изнесени во барањето се документирани со пропишани докази од оваа одлука.

2. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд еднократно да ѝ даде одобрение за продолжување на рокот од член 42 став 1 од Законот до 45 дена ако се врши наплата на стоки и услуги извезени во земјите на Европа и земјите на Средоземјето и до 60 дена ако се врши наплата на стоки и услуги извезени во прекуморските земји, во следните случаи:

1) ако по извозот на стоките во земјата на купувачот на стоките настапи елементарна непогода (земјотрес, поплаза, пожар) или штрајк, што се докажува со поднесување на потврда од дипломатското, односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или потврда од заедничкото стопанско претставништво на Стопанската комора на Југославија во односната земја за настанокот на таа непогода или штрајк ако истите биле од влијание за навремената наплата;

2) ако стоките исчезнале на патот, па поради тоа е поднесено барање за надомест на штета во Југославија или во странство, што се докажува со потврда за пријава на штетата до осигурителната организација;

3) ако со договор е предвидена привремена цена на стоки (котизација со анализа на моестрите и др.), па постои неслагање помеѓу купувачот и продавачот во врска со утврдувањето на конечната цена, што се докажува со документ за неслагање во утврдувањето на конечната цена на стоките;

4) ако купувачот ставил забелешки на квалитетот или на квантитетот на испорачаните стоки, а е договорено квалитативно и квантитативно преземање на стоките во странство, или не е договорен квалитативен прием на стоките а во прашање се скриени мани на стоките, што се докажува со записник од странскиот купувач;

5) ако продавачот извезените стоки ги насочил кон друг купувач поради тоа што купувачот станал инсолвент, што над купувачот е отворена стечајна постапка, што купувачот одбил да ги прими стоките, што извезените стоки се вратени и др., што се докажува со документ од надлежните органи на земјата купувач дека настапиле причини поради кои стоките се насочуваат кон друг купувач;

6) ако купувачот пратил сигурен документ за извршената уплата во странска банка или е пратен чек на наплата, што се докажува со соодветен документ од странската банка.

3. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд еднократно да ѝ одобри продолжување на рокот на наплата до окончувањето на поведената постапка на присилно порамнување на странската фирма или стечајната постапка или арбитражниот спор или спорот пред надлежниот суд, што се докажува со поднесување на потврда од дипломатското, односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или потврда од заедничкото стопанско претставништво на Стопанската комора на Југославија во односната земја за поведената постапка на присилно порамнување односно стечајна постапка, односно со примерок на тужбата со докази дека спорот се води.

Организацијата на здружен труд е должна писмено да ја извести народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина за завршетокот на поведената постапка на присилно порамнување на странската фирма или стечајната постапка или арбитражниот спор или спорот пред надлежниот суд.

4. Ако со меѓудржавен аранжман со определена земја е договорено репрограмирање на долговите на таа земја, рокот од член 42 став 1 на Законот може да се продолжи до рокот утврден со договор за репрограмирање на долговите за што Народната банка на Југославија ги известува народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

5. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може еднократно да одобри наплата на извезените стоки и услуги до 120 дена, ако се во прашање наплати по основ на:

1) извршените услуги што не преминуваат износ од 50.000 динари;

2) застапничките провизии, агентските провизии и дилерските провизии што не преминуваат износ од 20.000 динари;

3) извоз на мостри што се наплатуваат, а чија вредност не го преминува износот од 10.000 динари; и

4) извозот на филателистички марки за физички лица што се праќаат во странство како писмоносни пратки, чија вредност не преминува износ од 10.000 динари.

Наплата по основите и износите определени во став 1 на оваа точка не може да се одобри во рокот пропишан во оваа точка, ако тие износи претставуваат делови на ненаплатени побарувања.

Динарската противвредност на износите од став 1 на оваа точка се утврдува со примена на курсот од член 35 став 2 на Законот.

6. Ако со склучениот договор за извоз на опрема, со услуга на монтажа, се договорени гарантните рокови и депозити и ако соодветните депозити се задржани како покритие кон гаранцијата за исправноста на испорачаната опрема, наплата на гарантниот депозит може да се продолжи до рокот што е предвиден со договорот со странскиот купувач, но не подолго од една година, што се докажува со фото-копија на изводот од договорот за извоз на опрема.

7. За специфични надворешнотрговски работи важат роковите за наплата на извезените стоки и извршените услуги, и тоа:

1) за работи на долгорочна производствена кооперација со странство по кои е договорено наплатување и плаќање преку контокорентна сметка - роковите определени со документ на надлежната народна банка со кој спогодбено е утврдена височината на долгувањето односно побарувањето на контокорентната сметка, што се докажува со поднесување на наведениот документ на увид;

2) за работи на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, Југословенскиот аеротранспорт и Југословенската радио-телевизија, со странски поштенски, телеграфски и телефонски управи и радиодифузни организации (по пресметките на користењето на тонски и видео-линии) и Установата за одржување на поморските пловни патишта Сплит-роковите предвидени во меѓународните договори и конвенции, како и во правилниците за спроведување на тие договори и конвенции, што се докажува со поднесување на наведените договори и конвенции на увид;

3) за работи на извозот на книги, списанија, весници и други публикации важат роковите на наплата, и тоа: - рок до 6 месеци за наплата на извоз во земјите на Европа и рок до 12 месеци за наплата на извоз во другите земји.

8. Организацијата на здружен труд не поднесува барање за продолжување на рокот на наплата од член 42 став 1 на Законот, ако е во прашање помал износ што не ѝ се пријавува на банката туку може да се отпише врз основа на Наредбата за начинот и постапката на правдање на разликите во вредноста настанати во работењето со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/86).

9. Организацијата на здружен труд ѝ поднесува на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина образложено барање за продолжување на рокот на наплата од член 42 став 1 на Законот пред истекот на овој законски рок.

Барањето за продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги треба да содржи податоци од пријавата за склучената работа на извозот, односно фактурата за извршените услуги за кои не се поднесува пријава за склучената работа (за стоките: број и датум на заклучокот, вредност на заклучокот во валута, земја на извозот, вид на стоките и режим, договорен начин и рок на наплата, датум на царинење на извезените стоки и услуги за кои се поднесува пријава за склучената работа; број и датум под кој е регистрирана пријавата кај надлежната банка, а за услугите број и датум на фактурата, вид на услугата,

ден на извршувањето на услугата, вредност на услугата во валута и земја на извршувањето на услугата). Во барањето посебно се наведува износот за кој се бара продолжување на рокот на наплата по основ на извозот на стоки и услуги, рокот до кој требало да се изврши наплата, како и рокот до кој се бара продолжување на рокот на наплата.

Организацијата на здружен труд што врши извоз на стоки во свое име, а за сметка на друга организација на здружен труд, е должна кон барањето за продолжување на рокот на наплата да поднесе докази дека организацијата на здружен труд за чија сметка е извршен извозот на стоки е согласна наплата на побарувањата по извозот на стоките да може да се изврши во рок подолг од пропишаниот.

Кон барањето за продолжување на рокот на наплата се поднесуваат докази пропишани со оваа одлука со кои се докажуваат наводите во барањето.

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може од подносителот на барањето да бара и други податоци и документација од значење за донесувањето на решение по барањето.

10. Постапката за донесување решение за продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги се води, согласно со член 42 од Законот, по одредбите на Законот за општата управна постапка и на оваа одлука.

11. За работите кои се однесуваат на производите со посебна намена одобрение по оваа одлука може да даде Народната банка на Југославија - Воениот сервис.

12. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини се должни на Народната банка на Југославија - на Секторот за работи на контролата - да ѝ доставуваат месечен извештај за продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги и тоа до 10-ти во наредниот месец за претходниот месец.

Извештајот треба да ги содржи следните податоци: вредност на извезените стоки и извршените услуги што не се наплатени во законски рок, број на поднесените барања за продолжување на рокот на наплата на извозот на стоки и услуги, како и вредност на стоките и услугите и број на барањата за кои надлежната народна банка извршила продолжување на рокот на наплата.

Народната банка на Југославија ќе пропише упатство за изработка на извештајот од став 1 на оваа точка.

13. Ако наплата на побарувањата по работите на извозот на стоки и услуги склучени и уредно пријавени на Народната банка пред стапувањето во сила на Законот за девизното работење, не се изврши во договорениот рок со странскиот партнер, односно во рокот од 90 дена од денот на царинењето на стоките или давањето услуги, организацијата на здружен труд поднесува барање за продолжување на рокот на наплата под условите предвидени со оваа одлука.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за продолжување на роковите на наплатување на извезените стоки, извршените услуги и побарувањата по други основи и рокот на увозот на платените стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/84 и 55/84).

15. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1986 година.

16. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 6
23 јануари 1986 година
Белград

Претседател на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

89.

Врз основа на точка 26 од Одлуката за основите на единствената методологија и за единствените показатели за планирање на развојот на општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/85), генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Со ова упатство, сообразно со Одлуката за основите на единствената методологија и за единствените показатели за планирање на развојот на општонародната одбрана, се пропишува начинот на подготвување, изработка и следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: носител на планирањето).

2. во текстуалниот дел на плановите за развој на општонародната одбрана се утврдуваат основните цели, политиката, правците, задачите и можностите за развој, начинот на обезбедување на потребите, мерките за остварување на задачите, како и други неопходни услови за извршување на тие планови.

3. Плановите за развој на општонародната одбрана на општествено-политичките заедници, покрај основните елементи на плановите за развој на општонародната одбрана на потесните општествено-политички заедници односно на самоуправните организации и заедници, ги опфаќаат и плановите за развој на општонародната одбрана на органите и организациите на тие заедници. Општествено-политичките заедници со тоа обезбедуваат потребно согледување и следење на вкупниот развој на општонародната одбрана на својата територија.

4. Задачите, материјалните потреби, финансиските средства и изворите за финансирање во плановите за развој на општонародната одбрана на носителите на планирањето, се разработуваат и искажуваат во обрасците ОНО-1 до ОНО-6 и обрасците ФОНО-1 и ФОНО-2, а следењето на остварувањето на тие планови се искажува во обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А и во обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А.

Обрасците од став 1 на оваа точка се отпечатени кон ова упатство и претставуваат негов составен дел.

5. Обрасците од точка 4 на ова упатство се приспособени за механиграфска обработка на податоци и се состојат од два дела: идентификациони обележја и табеларен дел.

6. Во делот на обрасците Идентификациони обележја носителот на планирањето запишува, и тоа:

1) во рубриката под а) - фирмата односно називот, како што се наведени во судскиот регистар;

2) во рубриката под б) - матичниот број на единствениот регистар под кој тој се води во Единствениот регистар на организациите и заедниците.

Редниот број на единицата во составот е шифрена ознака под која се води единицата во Единствениот регистар на организациите и заедниците (ПОЈ-1а). Редниот број на единицата во составот е соопштен во „Известувањето за распоредувањето на организациите - заедниците”;

3) во рубриката под в) - вид на организација - форма на здружување;

4) во рубриката под г) - адреса;

5) во рубриката под д) - подгрупа на дејноста на носителот на планирање или на единицата во составот во која е распоредена според Единствената класификација на дејностите, која е составен дел на Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82);

6) во рубриката под е) - компоненти на планот за развој на општонародната одбрана од точка 3 на Одлуката за основите на единствената методологија и за единствените показатели за планирање на развојот на општонародната одбрана (во понатамошниот текст: Одлуката), а во кукичките (25 и 26) - шифрата за определена компонента на планот за развој на општонародната одбрана, и тоа:

- 01 Развој на вооружените сили;
- 02 Развој на цивилната заштита;
- 03 Развој на службата за набљудување и известување;
- 04 Развој на врските и криптозаштитата за потребите на раководењето;
- 05 Подготовки на стопанството и на општествените дејности за работа во војна;
- 06 Одбранбени подготовки на населението;
- 07 Подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и на месните заедници;
- 08 Подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна;
- 09 Изградба, опремување и одржување на засолништа и други објекти за засолнување на населението и материјалните блага;
- 10 Формирање на стоковни резерви и изградба на складовен простор.

Наведените шифри се запишуваат во следните обрасци: ОНО-1 до ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06), ФОНО-1 (Образец бр. 07), ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) и ФОНО-1/А (Образец бр. 15), додека во обрасците ФОНО-2 и ФОНО-2/А (обрасци 08 и 16) е веќе запишана шифрата 11;

7) во рубриката под е) - (се однесува само на обрасците ОНО-1 до ОНО-6 и ОНО-1/А до ОНО-6/А - обрасците бр. 01 до 06 и 09 до 14) - предметот на планирањето, а во кукичката (27) - соодветна шифра на предметот на планирањето според следниот редослед:

- 1 Обукување и оспособување;
- 2 Опремување со средства и опрема;
- 3 Изградба и адаптација на објекти;
- 4 Одржување и ремонт на средствата и опремата;
- 5 Подготовки за вршење на дејноста во војна;
- 6 Формирање на стоковни резерви.

Носителот на планирањето во обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) во кукичките (28 и 29), во обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасци бр. 15 и 16), во кукичките (27 и 28) односно во обрасците за следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана ги внесува последните две цифри на годината во која се следи остварувањето на развојот.

7. Во табеларниот дел на обрасците ОНО-1 до ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06) и обрасците ФОНО-1 и ФОНО-2 (обрасци бр. 07 и 08) се внесуваат податоците планирани за целиот среднорочен период и по години.

За следење на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана се внесуваат соодветни показатели во обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) и во обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасци бр. 15 и 16).

Обрасците ОНО-1 до ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06) и обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) носителот на планирањето ги пополнува посебно за секоја компонента на развојот на општонародната одбрана, која го опфаќа определениот предмет на планирањето.

Обрасците ФОНО-1 и ФОНО-1/А (обрасци бр. 07 и 15) се пополнуваат посебно за секоја компонента на развојот на општонародната одбрана.

8. Сообразно со одредбите на точ. 21, 22 и 27 од Одлуката, сите носители на планирањето доставуваат соодветни податоци за планирањето и следењето на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана до надлежната општествено-политичка заедница, со тоа што републичките и покраинските организации за општествено планирање, како и определени сојузни органи и организации, обрасците за планирање и следење на остварувањето на тие планови му ги доставуваат на Сојузниот завод за општествено планирање.

9. Во обрасците ФОНО-1 и ФОНО-1/А, за територијалната одбрана, колоните 1 и 2 ќе се пополнуваат според методологијата што ќе ја пропише сојузниот секретар за народна одбрана.

10. Планот за развој на општонародната одбрана во целост и по делови содржи доверливи податоци. Во поглед на тие податоци треба да се постапува во согласност со законите и со други прописи за мерките за безбедност и заштита на тајноста. Степенот на тајноста на пополнетите обрасци го определува носителот на планирањето.

11. Образецот ОНО-1 (Образец бр. 01) се користи за искажување на податоци за обучувањето и оспособувањето во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: цивилна заштита, служба за набљудување и известување, врски и криптозаштита за потребите на раководењето, подготовки на стопанството и на општествените дејности, подготовки на населението, органи и организации на општествено-политичките заедници и органи за внатрешни работи.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1 и 2 се запишуваат шифрата и називот за секој вид обучување и оспособување, што е извршен во периодот од 1981 до 1985 година или е планиран за периодот од 1986 до 1990 година;

2) во колоните 3 и 6, за секој вид обучување и оспособување наведени во колоните 1 и 2, се запишува времето на нивното траење кое се изразува во денови. Податоците искажани во колоната 3 се однесуваат на периодот од 1981 до 1985 година, а во колоната 6 - на периодот од 1986 до 1990 година;

3) во колоната 4 се запишува бројот на посетители што ја посетувале обуката во периодот од 1981 до 1985 година, а во колоната 7 - бројот на посетители што се предвидени да посетуваат обука во наредниот среднорочен плански период. Во колоните 9, 11, 13, 15 и 17 се запишува бројот на посетители, по години, што ќе бидат опфатени со соодветен вид обука во одделна година на планскиот период;

4) во колоната 5 се запишува износот на трошоците за обучување и оспособување остварен во периодот од 1981 до 1985 година, а во колоната 8 - проценетиот износ на трошоците за планскиот период од 1986 до 1990 година. Во колоните 10, 12, 14, 16 и 18 се запишува проценетиот износ на трошоците по години, што ќе настанат во одделна година на планскиот период.

Под трошоци за обука се подразбираат непосредните трошоци за обучување и оспособување (превозни карти и дневници за учесниците, ако обуката се врши надвор од местото на домување, надомест на предавачите, вредност на потрошокот на материјал за време на одржувањето на обучувањето и оспособувањето и други непосредни трошоци). Ако трошоците за обучување и оспособување не ги поднесува носителот на планирањето, во тие колони трошоците нема да се искажуваат.

12. Образецот ОНО-2 (Образец бр. 02) се користи за искажување на податоците за опремувањето со средства и опрема во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: цивилна заштита, служба за набљудување и известување, врски и криптозаштита за потребите на раководењето, органи за внатрешни работи и изградба, опремување и одржување на засолништа.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, називот и единицата на мера за секој вид средства и опрема;

2) во колоните 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 се запишуваат количините на одделни видови опрема и средства (колони 1, 2 и 3), со тоа што во колоната 4 се запишуваат количините остварени во периодот од 1981 до 1985 година, а во колоната 6 - количините планирани за среднорочниот период од 1986 до 1990 година, додека во колоните 8, 10, 12, 14 и 16 се изразува динамиката по години;

3) во колоните 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 се запишуваат податоците за вредноста на сите видови опрема и средства, на начинот предвиден за пополнување на колоните во кои се искажуваат натуралните показатели.

13. Образецот ОНО-3 (Образец бр. 03) се користи за искажување на податоците за изградбата и адаптацијата на објекти, во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: цивилна заштита, служба за набљудување и известување, врски и криптозаштита за потребите на раководењето, подготовки на стопанството и на општествените дејности, органи и организации на општествено-политичките заедници, органи за внатрешни работи, изградба, опремување и одржување на засолништа и изградба на складовен простор.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, називот и единицата на мера за секој вид објекти и работи;

2) во колоните 6 и 7 се запишува почетокот на изведувањето на работите врз објектот односно завршувањето на тие работи. Под почеток и завршување на работите се подразбира почетокот односно завршувањето на работите предвиден во договорот склучен меѓу нарачувачот и изведувачот;

3) во колоните 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се запишуваат финансиските податоци за секој вид вложување и средства во периодот од 1981 до 1985 година (колони 4) и за претсметковната вредност на секој објект и работи (колони 5), планираниот износ на средства за секој објект и работи во среднорочниот плански период (колони 7), како и динамиката на работите по години за целиот среднорочен период.

14. Образецот ОНО-4 (Образец бр. 04) се користи за искажување на податоците за одржувањето и ремонтот, во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: цивилна заштита, служба за набљудување и известување, врски и криптозаштита за потребите на раководењето, органи за внатрешни работи и изградба, опремување и одржување на засолништа.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, називот и единицата на мера за секој вид одржување и ремонт;

2) во колоните 4 до 10 се запишуваат финансиските податоци за секој вид одржување и ремонт за периодот од 1981 до 1985 година (колони 4), планираниот износ на средства за сите видови одржување и ремонт во среднорочниот плански период (колони 5), како и динамиката по години за целиот среднорочен период (колони 6 до 10).

15. Образецот ОНО-5 (Образец бр. 05) се користи за искажување на податоците за подготовките за вршење на дејноста во војна, во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: подготовки на стопанството и на општествените дејности за работа во војна и органи и организации на општествено-политичките заедници.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1 и 2 се запишуваат шифрата и називот на секој вид подготовка што е неопходна за вршење на дејноста во војна (опрема, средства, уреди, алати, суровини, документација и сл.), во постојните објекти и локација или во други објекти и локација;

2) во колоните 3 до 9 се запишуваат финансиските податоци за секој вид подготовки за периодот од 1981 до 1985 година (колони 3), планираниот износ на средства за сите видови подготовки во среднорочниот плански период од 1986 до 1990 година (колони 4), како и динамиката по години за целиот среднорочен период (колони 5 до 9).

16) Образецот ОНО-6 (Образец бр. 06) се користи за искажување на податоците за формирањето на стоковни резерви, во следните компоненти на планот за развој на општонародната одбрана: подготовки на населението и стоковни резерви и изградба на складовен простор.

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, називот и единицата на мера за секој вид прехранбени и индустриски производи, што се однесуваат на формирањето и пополнувањето на стоковните резерви во организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и кај населението;

2) во колоните 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 се запишуваат податоците за количините на стоковни резерви остварени во периодот од 1981 до 1985 година (колони 4), за вкупно предвидените стоковни резерви за периодот од 1986 до 1990 година (колони 6), како и динамиката по години во наредниот среднорочен период (колони 8, 10, 12, 14 и 16);

3) во колоните 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 се запишуваат податоците за вредноста на сите видови прехранбени и индустриски производи, на начинот предвиден за пополнување на колоните во кои се искажуваат натуралните показатели.

17. Образецот ФОНО-1 (Образец бр. 07) се користи за искажување на финансиската структура (табела 1) на развојот на секоја одделна компонента на планот на развој на општонародната одбрана, како и изворите на средства за финансирање на тој развој (табела 2).

Табела 1. Финансиска структура на образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на следниот начин:

1) во колоните 1 и 2 се запишани шифрата и предметот на планирањето од точка 6 на ова упатство, а во другите колони носителите на планирање ги запишуваат оние податоци, по предмети на планирањето, што одделните компоненти ги содржат;

2) во колоните 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат финансиските податоци за остварениот развој - вложување во периодот од 1981 до 1985 година (колони 3), за вложувањата предвидени за периодот од 1986 до 1990 година (колони 5), како и нивната динамика по години (колони 7 до 11);

3) во колоните 4 и 6 се запишува структурата на учеството и вложувањата.

Во табела 2. Извори на финансирање, во колоните 1 и 2 се запишани шифрите и изворите на финансирањето од точка 14 на Одлуката, а во другите колони носителите на планирањето ги запишуваат оние податоци, по извори на финансирање, што ги содржат одделни компоненти.

Искажувањето на податоците за изворите на финансирање под 01, 02 и 03 служи за согледување на височината на договореното издвојување од националниот доход.

18. Образецот ФОНО-2 (Образец бр. 08) се користи за искажување на финансиската структура на вкупниот - збирниот план односно на сите компоненти на плановите за развој на општонародната одбрана.

Пополнување на образецот од став 1 на оваа точка се врши на начинот предвиден за пополнување на Образецот ФОНО-1 (Образец бр. 07), со тоа што во колоните 1 и 2, наместо шифрата и предметот на планирањето, се внесени шифрите и компонентите на плановите за развој на општонародната одбрана.

19. Образците ОНО-1/А до ОНО-6/А (образци бр. 09 до 14) се користат за предметите на планирањето односно

за компонентите на плановите за развој на општонародната одбрана, што се искажани односно планирани во образците ОНО-1 до ОНО-6 (образци бр. 01 до 06), со таа разлика што во тие образци секоја година се следи остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана.

Во наведените образци се искажуваат групите на показатели: планирано за периодот од 1986 до 1990 година, планирано за претходната, тековната и наредната година (како делови на планираните големини од среднорочниот план); податок за тоа колку е навистина остварено во претходната година и податок за предвиденото остварување во тековната и во наредната година. Податоците за предвиденото остварување не мораат да се совпаѓаат со податоците за тие години од среднорочниот план, бидејќи, во меѓувреме, од денот на изработката на планот до денот на проценувањето на неговото остварување, можат да се изменат планските показатели.

20) Образците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (образци бр. 15 и 16) се користат за искажување на финансиската структура на остварувањето на плановите за развој на општонародната одбрана, било на одделни компоненти (образец бр. 15) или на вкупниот план (образец бр. 16), според одредбите на точ. 17, 18 и 19 од ова упатство.

21. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

13 бр. 7/5
9 јануари 1986 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
општествено планирање,
Милош Смиќиќ, с. р.

ОНО - 1

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата - заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

б) Матичен број на единствениот регистар

Реден број на единицата во нејзиниот состав

в) Вид на организација - форма на здружување

г) Општина Место

Улица и куќен број телефон

д) Дејност
(подгрупа)

е) Компонента на развојот (дел на планот)

е) Предмет на планирање: ОБУЧУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ

Вредност во илј. дин.

Шифра	Вид на обука	Остварено во периодот од 1981 до 1985			Планирани вредности за периодот 1986-1990												
		Време на траењето	Број на посетителите	Вредност	Вкупно			1986		1987		1988		1989		1990	
					Време на траењето	Број на посет	Вредност	Бр.	вред.	Бр.	вред.	Бр.	вред.	Бр.	вред.	Бр.	вред.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9999	Вкупно	XXXXXX			XXXXX												

(31)

(37) (45)

(51)

(59)

(64)

(71)

(76)

(83)

(88)

(95)

(100)

(107)

(112)

(113)

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

OHO-2

а) Назви (фирма) на носителот на планирањето

(единицата во состав го запишувае полниот назив на организацијата - заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

10121(21)

Број на образецот

б) Матичен број на единствениот регистар

1 1 1 1 1 1 (19)

1.1.1.1 (12)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

11-10143

1111 (18)

г) Општина _____ Место _____

Улица и куќен број _____ Телефон _____

1 1 1 1 1 1 1 K241

д) Дејност (подгрупа)

111 (28)

е) Предмет на планирањето: ОПРЕМУВАЊЕ СО СРЕДСТВА И ОПРЕМА

[2](27)

Вредност во илјади динари

[illegible]

(32)

(38) (46) (52) (60) (65) (72) (77) (84) (89) (96) (101) (108) (113) (120)

ОНО – 3

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

[03] (2)

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата – заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

Број на образецот

б) Матичен број на единствениот регистар

[] (9)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

[] (12)

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

[] (14)

г) Општина Место

[] (18)

Улица и куќен број телефон

д) Дејност
(подгрупа)

[] (24)

е) Компонента на развојот (дел на планот)

[] (25)

ж) Предмет на планирањето: ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ

[3] (27)

Во илј. дим.

Вид на објектите		Единица на мера	Остварена вредност во периодот 1981-1985	Претсметковна вредност	Година		Вкупно	Планирани вредности за периодот 1986-1990				
Шифра	Назив				на почетокот на работите	на заврше токот на работите		1986	1987	1988	1989	1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9999	Вкупно	XXXX			XXXXXXXX	XXXXXXXX						
(31)			(39)	(47)			(55)	(62)	(69)	(76)	(83)	(90)

QHO-4

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

1041(2)

Број на образецот

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата-заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

1 1 1 1 1 1 {9}

6) Матичен број на единствениот регистар

UUU (12)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

U (14)

г) Општина Место

U U U (18)

Улица и куќен бр.ј телефон

д) Дејност (подгрупа)

|| || || || || || || (24)

f) Компонента на развојот (дел на планот)

11 1126

е) Предмет на планирањето: ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА СРЕДСТВАТА И ОПРЕМАТА

14 (127)

во илј. дин.

[illegible]

OHO - 5

Г. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето
(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата – заедницата во чиј состав е нејзиниот назив)

Број на образецот 105 (2)

b) Матичен број на единствениот регистар

1 1 1 1 1 1 (9)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

1 1 1 1 1 2 3

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

WJ (14)

г) Општина _____ Место _____

11111(10)

Улица и куќен број телефон

2) Дејност (подгрупа) _____

1 1 1 1 1 1 (24)

г) Компонента на развојот (дел на планот):

14

с) Предмет на планирањето: ПОДГОТОВКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ВО ВОЈНА

| 5 | (27)

Во илј. дин.

Вид на подготовки		Остварена вредност во периодот 1981 1985	Планирани вредности за периодот 1986 - 1990					
Шифра	Назив		Вкупно	1986	1987	1988	1989	1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Вкупно							

(29)
(37)
(45)
(52)
(59)
(66)
(73)
(80)

(29)

(37)

(45)

(52)

(59)

166

(23)

1901

I. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

OHO - 6

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата – заседницата во чии состав е и нејзиниот назив)

| 8 | 8 | (2)

Број на образецот

b) Матичен број на единствениот регистар

[illegible]

Реден број на единицата во нејзиниот состав

111128

в) Вид на организацијата - форма на здружувањето

1-1-14

г) Општина _____ Место _____

1111 (18)

Улица и куќен број Телефон

д) Дејност 1 (подгрупа)

1 1 1 1 1 1 1 (24)

f) Компонента на развојот (дел на планот)

| Lj { 26 }

с) Предмет на планирањето: **ФОРМИРАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ**

[6] (27)

Вредност во илјади динари

[illegible]

ФОНО-1

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето
(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата-заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

(017)(12)

Број на образец

б) Матичен број на единствениот регистар

(111111)(19)

(111)(12)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

в) Вид на организација – форма на здружување

(111)(14)

(11111)(18)

г) Општина Место:

Улица и куќен број телефон

д) Дејност
(подгрупа)

(111111)(24)

е) Компонента на развојот (дел од планот)

(111)(26)

* 1. Финансиска структура

Во илј. дин.

1		Предмет на планирањето		Остварено во периодот 1981-1985		Планирано за периодот 1986-1990					
(27)	Шифра	Назив	Вкупно		Вредност						
			вред.	структ. во %	вред.	структ. во %	1986	1987	1988	1989	1990
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		Обучување и оспособување:									
02		Опремена со средства и опрема									
03		Изградба и адаптација на објекти									
04		Одржување и ремонт на средства и опрема									
05		Подготовка за вршење на дејности во војна									
06		Формирање и пополнување на стокосни резерви									
99		Вкупно		100,0		100,0					
(29)			(37)		(45)		(52)	(59)	(66)	(73)	(80)

2. Извори на финансирањето

Во илј. дин.

2		Извор на финансирање		Остварено во периодот 1981-1985		Планирано за периодот 1986-1990					
(27)	Шифра	Назив			Вкупно		Вредност				
			вред.	струк. во %	вред.	струк. во %	1986	1987	1988	1989	1990
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		Договорено издвојување од националниот доход за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници									
02		Договорено издвојување од националниот доход за заеднички подготовки (фондови ОПЗ)									
03		Издвојувања од буџетите на ОПЗ врз основа на самоуправните спогодби и договори									
		Договорени издвојувања – вкупно (збир 01 до 03)									
04		Посебни издвојувања за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници									
05		Додатни издвојувања од буџетот на ОПЗ									
06		Средства за кредити									
07		Наменски средства по основ на законските обврски за стокосни резерви и изградба на складови									
08		Наменски средства по основ на законски обврски за засолништа									
09		Средства на грантите									
10		Други извори									
99		Вкупно		100,0		100,0					
(29)			(37)	(45)	(52)	(59)	(66)	(73)	(80)		

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

OHO - 2/A

а) Назив (фирма) на носителот на плакирањето

11 10 121

Број на образецот

6) Матичен број на единствениот регистар

{ 1 1 1 1 1 1 1 } (9)

Реден број на единиците во нејзиниот состав

11121

в) Вид на организацијата - форма на здружувањето

1 1 1043

г) Опытная

11111 (10)

Улица и куќен број _____ телефон _____

2) Дејност (подгрупа)

1 2 3 4 5 6 (24)

f) Компонента на развојот (дел на планот)

{ 26 }

в) Предмет на планирањето: ОПРЕМУВАЊЕ СО СРЕДСТВА И ОПРЕМА

121127

UJ(28)

ГОДЫ

Вредност во илјади динари

[illegible]

{ 34 }

(40) (48) (53) (60) (65) (72) (77) (84) (89) (96) (101) (108) (113) (120)

ОНО - 3/А

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

- а) Назив (форма) на носителот на планирањето
(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата - заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)
- б) Матичен број на единствениот регистар
Реден број на единицата во нејзиниот состав
- в) Вид на организацијата - форма на здружувањето
- г) Општина Место
Улица и куќен број телефон
- д) Дејност
(подгрупа)
- е) Компонента на развојот (дел на планот)
- е) Предмет на планирањето: ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ

(1)(1)(2)
Број на образецот(9)
(12)(14)
(18)

(24)

(26)

(27)

(29)
година

Во илј. динари

Вид на објектите и работите		Единица на мери	Претсметковна вредност	Планирана вредност за периодот од 1986 - 1990	Планирани вредности за			Остварени вредности во претходната година	Предвидено остварување во	
Шифра	Назив				претходната година	тековната година	наредната година		тековната година	наредната година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9999	Вкупно	XXX								
(33)			(41)	(49)	(56)	(63)	(70)	(77)	(84)	(91)

OHO - 6/A

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата - заединицата во чиј состав е и нејзиниот назив)

11412

Број на образецот

6) Матичен број на единствениот регистар

 (9)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

11-11-12 (12)

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

1 1 1414

г) ОПШТИНА	Место
------------	-------

1 1 1 1 1 (18)

Улица и куќен број телефон

1 1 1 1 1 1 1 (24)

д) Дејност (подгрупа)

{ | } (26)

е) Предмет на планирањето: **ФОРМИРАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ**

{ 6 } { 27 }

1 1 1 (29)

102788

Вредност во илјади динари

[illegible]

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА КОЈА ИЗРАБОТУВА ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЕДНИЦА, ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ)

ФОНО-1/А

а) Назив (фирма) на носителот на планирањето

(1) (5) (12)

(единицата во состав го запишува полниот назив на организацијата – заедницата во чиј состав е и нејзиниот назив)

Број на образецот

б) Матичен број на единствениот регистар

(19)

Реден број на единицата во нејзиниот состав

(12)

в) Вид на организацијата – форма на здружувањето

(14)

г) Општина Место

(18)

Улица и куќен број телефон

д) Дејност
(подгрупа)

(24)

е) Компонента на развојот (дел на планот)

(26)

(28)

година

1. Финансиска структура

во клј. дин.

1	Шифра	Предмет на планирањето	Планирање за периодот од 1986 до 1990		Планирани вредности за			Остварено во претходната година		Предвидено остварување во	
			Вредност	Структура во %	Претходната година	Текушната година	Наредната година	Вредност	Структура во %	Текушната година	Наредната година
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	Обучување и оспособување									
	02	Опремена со средства и опрема									
	03	Изградба и ажурирање на објекти									
	04	Одржување и ремонт на средства и опрема									
	05	Подготовка за вршење на дејности во војна									
	06	Финансирање и пополнување на стокосни резерви									
99		Вкупно		100,0					100,0		
(31)			(39)		(46)	(53)	(60)	(67)		(74)	(81)

2. Извори на финансирање

во клј. дин.

2	Шифра	Извор на финансирање	Планирање за периодот од 1986 до 1990		Планирани вредности за			Остварено во претходната год.		Предвидено остварување во	
			Вредност	Структура во %	Претходната година	Текушната година	Наредната година	Вредност	Структура во %	Текушната година	Наредната година
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	Договорено издвојување од националниот доход за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници									
	02	Договорено издвојување од националниот доход за заеднички подготовки (фондови ОПЗ)									
	03	Издвојувања од буџетите на ОПЗ врз основа на самоуправните спогодби и договори									
	04	Договорени издвојувања – вкупно (збир 01 до 03)									
	05	Посебни издвојувања за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници									
	06	Додатни издвојувања од буџетот на ОПЗ									
	07	Средства за кредити									
	08	Наменски средства по основ на законските обврски за стокосни резерви и изградба на складови									
	09	Наменски средства по основ на законски обврски за засолништа									
	10	Средства на граѓаните									
	11	Други извори									
99		Вкупно		100,0					100,0		
(31)			(39)		(46)	(53)	(60)	(67)		(74)	(81)

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 15 СТАВ 1 ТОЧКА 2 АЛ. 2 И 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТАНОВИ И КРЕДИТИ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „УНИГРАДБА“ ВО СПЛИТ

1. Уставниот суд на Југославија со решението У бр. 107/84 од 9 јануари 1985 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 15 став 1 точка 2 ал. 2 и 3 од Правилникот за распределбата на станови и кредити на Градежно-занаетчиската работна организација „Униградба“ во Сплит од 10 јуни 1980 година.

2. Со одредбата на член 15 став 1 точка 2 алинеја 1 од Правилникот е определено дека секоја наполнета година на работен стаж, при утврдување на редот на првенство за решавање на станбените потреби на работниците, да се вреднува со 10 бодови. Со оспорената одредба на член 15 став 1 точка 2 ал. 2 и 3 од Правилникот е определено, покрај тоа, дека на работникот, кој има 10-15 години работен стаж во Работната организација, за секоја година работен стаж да му припаднат уште 2 бода, а на работникот кој има повеќе од 15 години работен стаж во Работната организација, за секоја година работен стаж да му припаѓаат уште три бода.

3. Уставниот суд на Југославија смета дека со оспорените одредби на наведениот правилник, со кои е пропишано дека на работникот за работниот стаж стекнат во Работната организација „Униградба“, да му припаѓаат додатни бодови, е извршено различно вреднување на работниот стаж стекнат во Работната организација и надвор од неа, што, според неговата оценка, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Својот став за различно вреднување на работниот стаж Уставниот суд на Југославија го изнесе во Одлуката У. број 144/79 од 5 октомври 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83), со која утврди дека одредбите на самоуправниот општ акт, со кои различно се вреднуваат годините на работниот стаж остварен во организацијата на здружен труд во која работникот работи од годините на работниот стаж остварен во други организации и заедници, се несогласни со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 13 ноември 1985 година, донесе

Одлука

1. Се укинува одредбата на член 15 став 1 точка 2 ал. 2 и 3 од Правилникот за распределбата на станови и кредити на Градежно-занаетчиската работна организација „Униградба“ во Сплит.

2. Одлуката на Уставниот суд на Југославија ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Градежно-занаетчиската работна организација на начинот на кој е објавен Правилникот од точка 1 на одлуката.

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Јосиф Трајковиќ и судиите: Славко Кухар, Јаким Спировски, Иван Франко, Ратко Мочивник, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев и Рамадан Враниќи.

У-бр. 107/84
13 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ с.р.

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 176 ОД ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

1. Со Решението У-бр. 234/84 и 252/84 од 3 октомври 1984 година, по повод иницијативата на Гуро Илиќ и на други граѓани од Белград, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на член 176 од Законот за работните односи („Службен гласник на СР Србија“, бр. 23-84 – пречистен текст).

2. Со оспорената одредба е пропишано дека на лицето кое остварило старосна пензија, а се наоѓа во работен однос, работниот однос му престанува кога одлуката за престанување на работниот однос ќе стане конечна, но најдоцна до 25 септември 1984 година.

3. Во текот на постапката Собранието на СР Србија, во својот одговор на решението на Судот, го изнесе мислењето дека оспорената одредба е согласна со Уставот на СФРЈ од следните причини: со Уставот на СФРЈ, со член 159 став 6, е утврдено дека на работникот може да му престане работата против неговата волја само под услови и на начин што е утврден со закон; дека со оспорената одредба лицата, што оствариле старосна пензија, а потоа засновале работен однос, се ставаат во иста положба со лицата што оствариле старосна пензија, а потоа не засноваат работен однос и според оспориениот закон повеќе не можат да го засноваат бидејќи се работи за иста категорија на лица, и дека сите лица не ја оствариле под исти услови старосната пензија, туку тие имаат ист степен на социјална сигурност, па се во иста положба.

4. Со одделот II на Основните начела на Уставот на СФРЈ е утврдено дека неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот во социјалистичкото општествено уредување на СФРЈ претставува и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, во согласност со уставноста и законитоста, а со член 154 од Уставот на СФРЈ ова начело е изразено и со уставната одредба за еднаквоста на граѓаните во правата и должностите и за нивната еднаквост пред законот.

Согласно со наведеното уставно начело и со одредбите на член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, утврдувањето на положбата на работниот човек во здружениот труд, во конкретниот случај, бара такво уредување на работниот однос во кое на секој работник му се овозможува еднаквост во правата, односно еднаквост во поглед на траењето на работниот однос и на условите под кои работниот однос на работникот му престанува против неговата волја бидејќи оспориениот закон и се однесува на сите работници од определена општествена област на трудот, па и пропишаните услови за престанување на работниот однос по смлата на законот мораат еднакво да се однесуваат за сите работници од таа област на трудот. Одредбата на член 15 став 6 од Уставот на СФРЈ со кој е утврдено дека на работникот може да му престане работата против неговата волја само под услови и на начин што се утврдени со закон, не значи и законска можност за уредувањето на такви услови што работниците, што вршат исти работи и задаци, ќе ги доведе во нееднаква и нерамноправна положба при престанување на работниот однос против нивната волја.

Уставното право на работа, начинот на неговото остварување и траење може да се утврдува со закон, во смисла на став 3 на член 203 од Уставот на СФРЈ, а во врска со став 6 на член 159 од Уставот на СФРЈ, но со почитувањето на наведеното уставно начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во остварувањето на ова право. Според тоа, и во случајот на оспорена законска одредба, мораше да се води сметка за тоа во уредувањето на условите за престанување на работниот однос против неговата волја да им се овозможи и на лицата што оствариле право на старосна пензија, а се наоѓаат работен однос, работниот однос, против нивната волја, им престанува под еднакви услови како и на другите работници во здружениот труд за кои важи истиот закон.

Со член 176 на оспориениот закон е утврдено дека работниците во здружениот труд од определена општествена област на трудот имаат право да работат со средства во општествена сопственост, и тоа така што тоа право им трае се додека не ги исполнат општите услови за с

нување право на старосна пензија, освен за работниците што пред исполнување на општите услови за заминување во пензија оствариле старосна пензија, а потоа повторно засновале работен однос, за кои е утврдено дека тоа право им престанува најдоцна на 25 септември 1984 година. Со такво уредување на правото на работниците на работа, работниците што пред исполнување на општите услови за заминување во пензија оствариле старосна пензија, па потоа повторно засновале работен однос со сите права и обврски од тој однос, се доведени во нерамноправна положба во поглед на уставното право на работа со средствата во општествена сопственост во однос на другите работници што исто така работат со средствата во општествена сопственост на исти работи и задачи, а исто така и во поглед на степенот на социјална сигурност што се стекнува по основ на трудот. Таа нерамноправност во поглед на правото на работа и различен степен на социјална сигурност на таа категорија работници и на други работници се гледа во тоа што тие мораат да одат во старосна пензија пред исполнување на општите услови (40 години стаж на осигурување) и што не можат да ги исполнат условите за полна старосна пензија како другите работници.

Со такво уредување е утврдено дека едни работници, покрај остварувањето на други права што по основ на трудот се остваруваат, можат да остварат и поголема социјална сигурност работејќи се додека не ги исполнат општите услови за полн износ на старосната пензија, а работниците од наведената категорија не можат да го остварат тој износ на пензија.

Тоа што со оспорениот закон е утврдено дека лицата што оствариле старосна пензија не можат повторно да засноваат работен однос, не дава уставен основ за оспорената одредба од наведените причини. Освен тоа, во овој случај и не се работи за лицата од иста категорија, бидејќи едни имаат својства на работник во здружениот труд, а други тоа својство го немаат.

Бидејќи со оспорената одредба е утврден различен услов за остварување на истото уставно право за работниците што вршеле работи и задачи од иста област на општествениот труд за кои важи истиот закон, и определени работници се ставени во нерамноправна положба во остварувањето на тоа право, па Уставниот суд на Југославија утврдил дека оспорената одредба е несогласна со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 15 јануари 1986 година, врз основа на чл. 375 и 384 од Уставот на СФРЈ, донесе

О д л у к а

1. Се утврдува дека одредбата на член 176 од Законот на СР Србија за работните односи, со која е пропишано дека на лицето, што остварило старосна пензија, а се наоѓа во работен однос, работниот однос му престанува најдоцна до 25 септември 1984 година, е несогласна со Уставот на СФРЈ.

2. Одлуката, во смисла на член 384 од Уставот на СФРЈ да се достави до Собранието на СР Србија.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија је донесе во состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и членовите на судот: д-р Васил Гривчев, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, Душан Штрбац, Иван Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милољав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

1-бр. 234/84, 252/84, 223/85,
129/85, 269/85, 265/85,
313/85, 339/85 и 368/85
15 јануари 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85, се поткраднаа подолу наведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Во точка 10 став 1 наместо процентот „10%“ треба да стои: „20%“.

2. Во Прилогот број 1 што е составен дел на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот, под редниот број 67 во колоната 3 наместо бројот: „01232“ треба да стои: „01282“.

Под редниот број 72 во колоната 3 наместо бројот: „01363“ треба да стои: „01303“.

Под редниот број 77 во колоната 3 наместо бројот: „01368“ треба да стои: „01308“.

Под редниот број 86 во колоната 3 наместо бројот: „01399“ треба да стои: „01390“.

Под редниот број 94 во колоната 3 наместо бројот: „01000“ треба да стои: „04000“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 13 јануари 1986 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Милутин Стојановиќ, досегашен министер-советник во амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Лондон.

С.п.п. бр. 115
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на Сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Сретен Алексиќ, досегашен начелник на служба во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 116
9 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
80. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во Контиот план за организациите на здружен труд —	153	87. Решение за повлекување од промет на лекот СО-BEFRIN 25 — капсули-кутија со 30 капсули по 25 mg, производ на фирмата „Југоремедија“ — Зрењанин — — — — —	160
81. Правилник за содржината на одделните позиции во обрасците Збирен биланс на успехот и Консолидиран биланс на успехот — — — — —	155	88. Одлука за условите и роковите под кои може да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезените стоки и услуги — — — — —	160
82. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на ареометри и алкохолometri — — — — —	157	89. Упатство за примена на единствени показатели во планирањето на развојот на општонародната одбрана — — — — —	162
83. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на бутирометри за млеко, сирење и павлака — — — — —	158	Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 15 став 1 точка 2 алинеи 2 и 3 од Правилникот за распределбата на станови и кредити на Градежно-занаетчиската работна организација „Униградба“ во Сплит — — — — —	180
84. Наредба за дополнително на Наредбата за поднесување на пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет — — — — —	159	Одлука за оценување на уставноста на член 176 од Законот на СР Србија за работните односи — — — — —	180
85. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучените договори за надворешнотрговски промет поднесени до 31 декември 1985 година со прописите што се применуваат во 1986 година — — — — —	159	Исправка на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот — — — — —	181
86. Решение за повлекување од промет на лекот СО-BEFRIN 50 — капсули-кутија со 30 капсули по 50 mg, производ на фирмата „Југоремедија“ — Зрењанин — — — — —	159	Исправка на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1986 година — — — — —	181
		Назначувања и разрешувања — — — — —	181

НОВО!

НОВО!

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во рамките на Библиотеката **ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ**
објавува

ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

со придружните прописи

Предговор: Борисав СРЕБРИЌ

Со збирката се опфатени следните закони

- ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
- ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Цена 1.800.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Белград,
Јована Ристика бр. 1, телефон 651-840. Телекс 11756.

